



Здружението СВТ Алумни Скопје распишува:

К О Н К У Р С

за избор на координатор за екстерни програми и мобилност - Sending Officer на СВТ Алумни Скопје

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

- Да биде на возраст од 18 до 25 години
- Одлично познавање на англиски јазик (пишување и говорење)
- Искуство со Еразмус Плус програмата и неформалното образование ќе се смета за предност
- Учество на програмата USA Summer Work and Travel ќе се смета за предност

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:

- Кратка биографија;
- Лична изјава со објаснување на причината и мотивацијата за аплицирање;

Рок и начин на пријавување

Кандидатите треба да ги испратат потребните документи по електронска пошта на следната адреса: **contact@swtalumnimk.com**

Крајниот рок за пријава е **понеделник, 29 јуни** 2015 година. Во **среда, 1 јули** планирани се интервјуата со избраните кандидати.

Обврски и задачи

- Одржување чести контакти со меѓународни партнер организации на СВТ Алумни Скопје
- Објавување на повици и регрутација на учесници во проекти од рамките на Еразмус Плус програмата
- Пронаоѓање на нови партнерства и можности на СВТ Алумни за екстерни програми и мобилност

Работниот ангажман на координаторот за екстерни програми и мобилност се очекува да биде од максимум **20 саати неделно**. Предвиден е **платен надоместок**.



Работната позиција овозможува можност за менторирање и развој за работа со Еразмус Плус проекти од искусни координатори кои активно работат со програмата во последните 3 години. Како дел од оваа позиција се добива можност за учество и развој преку различни меѓународни тренинг обуки и младински размени. Кординаторот за екстерни програми и мобилност преку работењето ќе се запознае со дигитални онлајн алатки за работа со е-маил бази, социјални медиуми, креирање и обработка на веб содржини.



The Summer Work & Travel Alumni Association announces:

A N N O U N C E M E N T

for selecting coordinator for external programs and mobility - Sending Officer of SWT Alumni Skopje

Candidates must meet the following conditions

- Be aged 18-25 years
- Fluent in English (written and spoken)
- Experience in Erasmus Plus Programme and non-formal education would be considered as an advantage
- Being part of the USA Summer Work and Travel program would be considered as an advantage

All interested candidates should submit the following documents

- Curriculum Vitae;
- Personal statement explaining the reasons and motivation for applying;

Method and deadline for applications

Candidates should send the required documents by e-mail at the following address:
contact@swtalumnimk.com

The deadline for submission of applications is **Monday, 29 June 2015**. On **Wednesday, 1 July** the interviews with shortlisted candidates are planned to take part.

Responsibilities and tasks

- Maintaining regular contacts with international partner organizations of SWT Alumni Skopje;
- Publishing calls and recruitment of participants in projects in the frame of Erasmus Plus Programme;
- Exploring new partnerships and opportunities for SWT Alumni for external programs and mobility

The coordinator is expected to be professionally engaged for a maximum of **20 hours a week**. There will be **paid voluntary compensation**.



The job position provides with opportunity for mentoring and development for work with Erasmus Plus projects by experienced coordinators, which actively work in the field in the last 3 years. As part of this position there are opportunities for participation and development through diverse training courses and youth exchanges. The coordinator for external programs and mobility through the work will learn how to work with e-mail base, social media, creation and working with web content.